

До: ЈЗУ ОБ Прилеп

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој ЈЗУ ОБ Прилеп го доставила до ЦЈЗ Прилеп, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03. 2013 година



The image shows a blue circular official stamp of the State Information Office of the Republic of Macedonia. The stamp contains the text: "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СОЛИДАРНОСТ И БРАТСТВО", "ОФИС ЗА ДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ", "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА", "СКОПЈЕ", and "1300000000". A blue ink signature is written over the stamp.

До: ЈЗУ ОБ Прилеп

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои ЈЗУ ОБ Прилеп ги доставила од ЦЈЗ Прилеп, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



The image shows a blue circular official stamp of the State Information Office of the Republic of Macedonia. The stamp contains the text: "РЕПУБЛИКА СОЛИДНОСТ И ЕДИНАСТВО" (Republic Solidarity and Unity) at the top, "МАКЕДОНСКА РЕПУБЛИКА" (Republic of Macedonia) on the left, "ДРЖАВНО БУРО ЗА ИНФОРМАЦИИ" (State Office for Information) at the bottom, and "СКОПЈЕ" (Skopje) on the right. A blue ink signature is written over the stamp.

До: ЈЗУ ОБ Прилеп

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од фактури кои ЈЗУ ОБ Прилеп ги доставила до Министерството за здравство по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА,
СОЛИДАРНОСТ И ЕДНАКВОСТ НА ЖЕНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ЕСЕ
Бр. 3.3-23/13-4
14.03 2013 год.
СКОПЈЕ

До: ЈЗУ ОБ Прилеп

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од книга на излезни фактури, каде евидентирани сите фактури кои ЈЗУ ОБ Прилеп, ги доставила до Министерството за здравство за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



До: ЈЗУ ОБ Прилеп

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии на изводите од сметката на ЈЗУ ОБ Прилеп, каде се евидентирани сите приливи од сметката на Министерството за здравство по основ на извршени услуги од Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2012 година (Компонента II - Рак на дојка).

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



До: ЈЗУ ОБ Прилеп

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копии од кварталните извештаи кои ЈЗУ ОБ Прилеп ги доставила од Министерството за здравство, по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
 - б) препис
 - в) фотокопија
 - г) електронски запис
 - д) друго-----
- (се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
 - б) телефон
 - в) факс
 - г) е-маил
 - д) друго-----
- (се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



До: ЈЗУ ОБ Прилеп

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 и бр.6/10), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете ни копија од годишниот извештај кој ЈЗУ ОБ Прилеп го доставила до Министерството за здравство по однос на извршените активности за спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка предвидени во Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ за 2012 година.

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго-----

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго-----

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3298 295,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: esem@esem.org.mk

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р. Македонија
Дарко Антиќ
Максим Горки 20/1-4, 1000 Скопје
тел: + 389 3298 295 лок 102,
фах: + 389 2 3211 453
е-маил: dantik@esem.org.mk

(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во: Скопје

Датум: 14.03.2013 година



Official blue stamp of the State Information Agency of the Republic of North Macedonia. The stamp is circular and contains the text "АГЕНЦИЈА ЗА ЕМИНАЦИЈА, СЛОбОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР" around the perimeter and "РЕПУБЛИКА НА МАКЕДИНЕ" at the bottom. In the center is the coat of arms of North Macedonia. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

AVIS de réception / de paiement / d'inscription
ПОВРАТНИЦА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПЛАТА / КНИЖЕЊЕ

A remplir par le bureau d'origine Го пополнува пошта на потекло	
Bureau de dépôt Приемна пошта 1000	
No. Бр.	Date de dépôt Датум на прием 19.03.2013

A renvoyer par la voie la plus rapide
(aérienne ou de surface) à découvert
et en franchise de port.

Да се врати со најбрза врска
(авионска или површинска)
отворено и без наплата на поштарина

Service des postes
Службено

Timbre du bureau
renvoyant l'avis
Жиг на поштата
што го враќа
образецот



Renvoyer à (à remplir par l'expéditeur)
Да се врати (го пополнува испраќачот)

Nom ou raison sociale Име и назив на фирмата	Друштво Есе
Rue et no. Улица и број	Македонска Порта бр 2011-4
Localité Место	1000 Скопје
Pays Земја	РМ

A remplir par l'expéditeur Пополнува примена пошта	Evol recommandé Препорачана пратка		
	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Imprimé Печат, работа	<input type="checkbox"/> Colis ordinaire Обичен пакет
	Evol avec valeur déclarés Пратка со означена вредност		Valeur déclarés
A compléter à destination Се пополнува во одредниште	<input type="checkbox"/> Lettre Писмо	<input type="checkbox"/> Colis Пакет	Montant Износ
	<input type="checkbox"/> Mandat de poste Испратница	<input type="checkbox"/> Mandat de versement Уплатница	<input type="checkbox"/> Cheque d'assignation Испратнички чек
	Nom ou raison sociale du destinataire ou intitulé du CCP Име или фирма на примачот или назив на поштенска-жиро-сметка		
	Rue et no. Улица и бр.		Localité et pays Место и земја
	<p>Cet avis doit être signé par le destinataire ou par une personne y autoisée en vertu des règlements du pays de destination, ou, si ces règlements le component, par l'agent du bureau de destination et renvoyé par le premier courrier directement à l'expéditeur.</p> <p>Оваа повртаница или извештај за исплата треба да ја потпише примачот или овластеното лице во смисла на прописите на одредешната земја, или ако тоа го дозволуваат прописите, поштенскиот работник на одредешната пошта и да се врати со првата отпрема на испраќачот.</p>		
L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment Горе наведената пратка уредно била			
<input type="checkbox"/> remis враќена	<input type="checkbox"/> payé исплатена	<input type="checkbox"/> Inscrit en CCP Уплатена на поштенска жиро сметка	Timbre du bureau de destination Жиг на одредешна пошта
Date et signature du destinataire Датум и потпис на примачот		Signature de l'agent Потпис на работникот	

JZY Општа Банка Прилеп

Трајно Гарцат 56

Прилеп

2003.1.28
0509



Обр. ЦБП-20 спачина